



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 29 април 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

107.

Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СЛОБОДНО КУПУВАЊЕ ЖИТА ОД СТРАНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ НЕПОСРЕДНО ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1. Селанските работни задруги и општите земјоделски задруги можат за потребите на своите членови да купуваат жита и нивни преработки непосредно од производителите на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Одредбите од Наредбата за регулирање прометот со жита („Службен лист на ФНРЈ“, број 40/52), доколку не се изменети со претходната точка, остануваат во важност.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 25 април 1953 година.

Р. п. бр. 96

23 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

108.

Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ

1) Решението за дополнително на тарифите за превоз на стоки во железничкиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52), со кое е воведен одделен додаток за превоз жита и пченица во железничкиот и речниот сообраќај се става вон сила.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 25 април 1953 година.

Р. п. бр. 97

23 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

37453

Sluzbni veshnik narod. repub. Makod.

Skopje

109.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 и чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАЗИВОТ НА УПРАВАТА ЗА РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА И РУДАРСКИ СТУДИИ

1. Управата за рударски истражувања и рударски студии го менува својот назив во Завод за геолошко-рударски и технолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 94

20 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

110.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 31 точ. б) и чл. 33 од Законот за планското управување со народното стопанство и точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи, („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО НА МАСТ И ЗЕЈТИН ЗА ЈАДЕЊЕ

1) Производителните и увозните претпријатија ќе продаваат маст и зејтин за јадење по следните цени:

	Динари за 1 кг
а) маст — — — — —	205
б) зејтин за јадење — — — — —	215

Овие цени важат франко истоварната станица на купувачот.

2) Одредбите од точ. 2, 3, 4 и 5 од Решението за продавните цени на големо на маст, зејтин за јадење и шеќер бр. 360 од 24 октомври 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52) и натаму важат во целост, а одредбите од точ. 1 и точ. 6 на тоа решение важат само во поглед на шеќерот.

3) Ова решение ќе се применува од 19 април 1953 година.

Бр. 98

27 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

111.

Врз основа на чл. 93 од Законот за Народната милиција пропишувам

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЧИНОТ КАПЕТАН, МАЈОР И ПОЛКОВНИК НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

Член 1

За офицерите на Народната милиција се устануваат испити за чинот капетан, мајор и полковник. Положениот испит е еден од условите за добивање на овие чинови.

Член 2

Право да полага испит има офицер на Народната милиција кој ги исполнува следните услови:

1) да не е судски казнуван и да не се води против него судска или дисциплинска постапка во времето од поднесувањето на молбата до полагањето на испитот;

2) да има положен матурски испит, или најмалу шест класа гимназија ако бил учесник во Народноослободителната војна;

3) од денот на поднесувањето на молбата за полагање на испитот за една година да се здобива со правото на унапредување во чинот за кој го пријавува испитот;

4) да провел најмалу една година во оперативната служба на Народната милиција;

5) за последните две години да имал задоволителни оценки;

6) во определените срок да поднесол молба за полагање на испитот.

Член 3

Офицерот на Народната милиција што покажал во службата особени способности може да го полага испитот и пред рокот предвиден во чл. 2 точ. 3 од овој правилник, а може да биде и ослободен од полагањето на испитот. Решение за ова донесува сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

Слушателите на Школата за офицери на Народната милиција што ја завршиле школата со просечна оценка 4 или поголема, ако порано или во таа година кога ја завршуваат школата се здобиле со правото за полагање на испитот за чинот капетан, ослободени се од полагањето на испитот за овој чин.

Член 4

Молбата за полагање на испитот се поднесува до 10 јануари онаа година во која кандидатот се здобива со правото за полагање на испитот.

Кон молбата кандидатот приложува заверен препис на уверението за школските квалификации кое го заверува првотретпоставениот старешина.

Во молбата треба да се назначи за кој чин се пријавува испитот и кој пат се полага.

Молбата се поднесува до првотретпоставениот старешина.

Член 5

Првотретпоставениот старешина е должен:

1) кон молбата да приложи заверен препис на кандидатските оценки за последните две години;

2) да даде свое мислење за кандидатот;

3) да констатира дали ги исполнува кандидатот условите од членот 2 точ. 1, 3 и 4 од овој правилник.

Сите старешини на Народната милиција што ја спроведуваат молбата даваат мислење за кандидатот и предлог дали треба да му се одобри полагање на испитот.

Управата на Народната милиција по молбата донесува решение со кое одобрува или не одобрува да се полага испитот.

Член 6

Управата на Народната милиција е должна по примените молби да донесе решение најдоцна до 15 март и да ги извести кандидатите во кој срок

и каде ќе се јават на испит, ако им е одобрено полагање на испитот.

Член 7

На негативните решенија од Управата на Народната милиција кандидатот има право на жалба до сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

Жалбата се поднесува писмено преку првотретпоставениот старешина во рок од 10 дена од денот на соопштувањето на решението.

Првотретпоставениот и другите старешини на Народната милиција молбата со свое мислење ја испраќаат до сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

Постапката по примената жалба треба да се спроведе веднаш без задржување.

Член 8

Кандидатите на кои што им е одобрено полагањето на испитот полагаат испит за секој чин одделно.

Кандидатите се должни да пристапат кон полагањето на испитот во времето што им е определено.

Од полагањето на пријавениот испит кандидатот може да се откаже пред да почне полагањето, а недоаѓањето на испит се смета како премолчено откажување.

Откажувањето од полагање испит повлекува губиток на правото за полагање испит во таа испитна година. Кандидатот што се откажал од полагањето на испитот може испитот повторно да го пријави во следните испитни години.

Ако кандидатот започне да го полага испитот, па во текот на полагањето се откаже од натамошното полагање или го напушти испитот, се смета дека не го положил испитот.

Член 9

Испитот може да му се одложи на кандидатот што е спречен да излезе на испитот во определеното време од следните причини:

- 1) поради школување;
- 2) поради важна службена потреба;
- 3) поради болест;
- 4) поради смрт на член од неговата поблиска фамилија.

Испитот може да се одложи врз основа на молба од кандидатот, што ја поднесува по редовен пат до Управата на Народната милиција, која е надлежна да донесе решение за одложување на полагањето на испитот.

Кандидатот на кој ќе му се одложи испитот од причините цитирани во ст. 1 од овој член, испитот може дополнително да го полага во истата испитна година. Кога ќе престанат причините поради кои бил одложен испитот, кандидатот поднесува молба повторно, а Управата на Народната милиција е должна да му определи вонреден испитен срок во истата година.

Ако го положи кандидатот тогаш испитот, се смета дека го положил во рокот што му бил порано определен.

Член 10

Старешината на единицата може кандидатот на кој му е определен рокот за полагање на испитот да го задржи поради важни службени причини само по одобрение од началникот на Управата на Народната милиција.

Член 11

Причините наведени во молбата за одлагање на испитот мораат да бидат документирани, и тоа:

1) спреченоста поради школување — со писмен извештај од командата на Народната милиција на народната република што го уплатила односниот кандидат на школување;

2) спреченоста поради важна службена потреба — со писмен извештај од командата од Народната милиција на народната република;

3) спреченоста поради болест — со извештај од проопрепоставениот старешина и со лекарско уверение од здравствената установа во која што се наоѓа кандидатот на лекување, односно со уверение од лекарска комисија;

4) спреченоста поради смрт на член на поблиска фамилија — со потврда од проопрепоставениот старешина.

Член 12

Програмата за полагање на испитот ја пропишува Управата на Народната милиција за секој чин одделно. Сите предмети предвидени со програмата се една целост.

Ако кандидатот не го положи испитот од еден предмет, не ќе му се дозволи да полага натаму и се смета дека паднал на испитот.

Начинот на полагањето на испитот од секој предмет ќе се регулира со програмата за полагањето на испитот.

Член 13

Испитите се полагаат пред испитната комисија за секој чин одделно.

Членовите на испитната комисија и нивните заменици ги определува сојузниот Државен секретар за внатрешни работи за секоја испитна година.

Испитната комисија ја сочинуваат: претседател, втор член и член — испитувач. Претседателот на испитната комисија мора да биде најмалу за еден чин постар од кандидатите што го полагаат испитот.

Член 14

Пред да почне полагањето на испитот испитната комисија е должна:

1) да ги прегледа и проучи документите на секој кандидат;

2) да состави испитни прашања, водејќи сметка со нив да биде опфатена сета материја предвидена со испитната програма и да бидат тие составени спрема чл. 17 од овој правилник;

3) да состави распоред на полагањето на испитот;

4) да обезбеди литература и наставни учила и средства со кои кандидатите на испитот можат да се служат.

Член 15

Испитната комисија ќе се грижи за време на испитот држењето и изгледот на кандидатот да им одговараат на дисциплинските прописи.

Во случај на постапка од кандидатот што им е противна на одредбите од овој правилник и на дисциплинските прописи, комисијата е должна против ваков кандидат да започне дисциплинска постапка со поднесување извештај до началникот на Управата на Народната милиција или до дисциплинскиот суд при Управата на Народната милиција.

Кандидатот што се служи за време на полагањето на испитот со непозволени средства (го замени прашањето со друг кандидат, се служи со порано подготвени прибелешки итн.), се оддалечува од испитот и се смета дека не го положил испитот.

Член 16

Испитите се полагаат по предметите со редот како е предвидено со програмата за полагање на испитот.

Кандидатите пристапуваат кон испитот со оној ред што ќе го предвиди испитната комисија во својот распоред.

Член 17

За секој поодделен предмет се состават испитни прашања. Испитните прашања мораат да бидат напишани со машина за пишување, и тоа по три прашања на едно испитно ливче. Во овие три прашања треба да биде опфатен материјал од разни области на односниот предмет.

Испитните ливчиња мораат да бидат од иста големина и боја, нумерисани и заверени со потпи-

сите од членовите на испитната комисија и со печат.

Пред да почне испитот членот на испитната комисија — испитувачот ги распоредува испитните ливчиња на масата пред комисијата.

Кандидатот извлекува прашање — ливче и откако ќе и' го соопшти на комисијата својот чин, презиме и името, го соопштува бројот на испитното ливче, а потоа заминува на определено место каде што ги проучува испитните прашања.

При проучувањето на извлечените прашања кандидатот има право да состави писмени белешки и да се служи со дозволените учила и литература.

Проучувањето на прашањата трае 10 до 15 минути.

Член 18

По завршеното проучување на прашањата кандидатот излегува пред испитната комисија, му се обрнува на претседателот на комисијата и соопштува дека е подготвен да го полага испитот.

Членот на испитната комисија — испитувачот, откако ќе го земе од кандидатот испитното ливче, му ги поставя прашањата по оној ред како што се напишани на ливчето.

На поставените прашања кандидатот одговара изложувајќи се' што знае за материјата што е опфатена со прашањето. Членот на испитната комисија — испитувачот може да го прекине изложувањето на кандидатот само тогаш ако се оддалечил кандидатот од прашањето или ако не го разбрал.

Кога кандидатот завршил со изложувањето, а во одговорот не ја опфатил сета материја, членот на испитната комисија му поставя потпрашања се' дотогаш додека материјата на прашањето не ќе се исцрпи напoлно.

Ако некој од членовите на испитната комисија не здобил јасна слика за тоа дали на кандидатот треба да му се даде слаба или преодна оцена, може да бара од претседателот на испитната комисија на кандидатот да му се постават уште едно а најповеќе две нови прашања кои не се во врска со прашањето на испитното ливче.

Кога комисијата добила јасна слика за познавањето на предметот од страна на кандидатот, му одобрува да се оддалечи и веднаш го оценува.

Член 19

Испитната комисија е должна внимателно да го следи излагањето на кандидатот и да ги оценува одговорите на секое прашање и потпрашање.

При оценувањето на кандидатот комисијата не се ограничува само на оцената на неговото теоретско познавање на материјата туку проценува и колку влегол кандидатот во суштината на материјата, колкава е неговата способност за практична примена на теоретско знаење, каква е способноста на кандидатот за изразување на мислата, колкава е ширината на неговата општа спрема; кај писмените испити, комисијата покрај познавањето на материјата, ја оценува и писменоста на кандидатот како во поглед на содржината така и во поглед на стилот и познавањето на правописот. Ако се работи за практичен испит на терен, комисијата ја оценува и самостојноста на кандидатот и неговата способност за самостојно решавање на задачите.

Врз основа на мислењето што ќе го добие комисијата за кандидатот, таа му дава оцена. Оцената може да биде: „Положил одлично (5)“, „Положил многу добро (4)“, „Положил добро (3)“, и „Не положил (2)“.

Член 20

Членовите на испитната комисија го оценуваат одделно секој кандидат, давајќи му оцена за секое прашање и потпрашање, напoлно независно еден од друг.

Заради што поправилно оценување и што поголема меѓусебна независност, членовите на испитната комисија треба да имаат секој своја шифра со која ги означуваат оцените.

Член 21

По завршеното испитување на сите кандидати од еден предмет, членовите на испитната комисија даваат крајни оценки за тој предмет на секој поодделен кандидат.

Оценувањето се врши без присуство на кандидатот, со јавно гласање, со тоа што прв гласа членот-испитувач, потоа вториот член и на крајот претседателот на испитната комисија.

Како крајна оценка за секој поодделен предмет се смета онаа оценка за која гласаат два члена од испитната комисија. Во случај сите три члена да даде различни оценки, како крајна оценка се смета аритметичката средина.

Работата на комисијата при гласањето е поверлива и се смета како службена тајна.

Член 22

На завршетокот на испитот испитната комисија дава крајна оценка на успехот од сите испитни предмети на секој поодделен кандидат. Како крајна оценка на успехот се зема количникот што се добива кога збирот на оцените ќе се подели со бројот на предметите.

Ако се јави како аритметичка средина децимален број, тогаш како крајна оценка се зема: од 3 до 3,50 како „добар“, од 3,51 до 4,50 како „многу добар“, од 4,51 до 5 како „одличен“.

Член 23

По завршетокот на испитот од секој поодделен предмет комисијата им го соопштува успехот на сите кандидати со „положил“ или „не положил“.

По завршетокот на испитот од сите предмети комисијата им го соопштува на кандидатите крајниот успех со: „Положил со одличен“, „Положил со многу добар“ или „Положил со добар“. Во оваа прилика комисијата го соопштува и просечниот успех на кандидатите изразен со број.

По соопштувањето на оцените комисијата дава образложение на оцената на успехот, укажувајќи им на кандидатите на недостатоците забележени во текот на испитот, односно пофалувајќи ги оние кандидати што се истакнале особено за време на полагањето на испитот.

Член 24

По завршениот испит и по давањето на крајните оценки, комисијата им дава на кандидатите што го положиле испитот дипломи-уверенија.

Дипломата-уверение ја потпишува претседателот и вториот член на испитната комисија.

Имињата на кандидатите што го положиле испитот за поодделни чинови се објавува во Билтенот на персоналната служба.

Член 25

Завршувајќи ја својата работа комисијата треба да изврши уште и следни административни работи:

- 1) да ги пополни испитните листови;
- 2) од испитните листови да ги внесе оцените во главната книга на оцените;
- 3) во главната книга на оцените од своите приклучоци да ги внесе општите забележувања за секој поодделен кандидат;
- 4) за својата работа да поднесе извештај до Управата на Народната милиција. Извештајот се пишува во два примерка, од кои дупликатот остава кон главната книга на оцените која се чува во Школата за офицери на Народната милиција како документ со трајна вредност од која може да се издаде дупликаат за загубеното уверение.

Испитните листови ги потпишуваат членовите на испитната комисија — испитувачи секој во рубриката на својот предмет, а точноста на внесените оценки ги заверува со свој потпис претседателот и вториот член на испитната комисија.

Точноста на преписот на оцените од поодделни листови во главната книга на оцените ја заверуваат со свој потпис претседателот и вториот член на испитната комисија.

Извештајот за работата на испитната комисија го потпишува претседателот на испитната комисија.

Член 26

На кандидатите што полагаат испит им припаѓа:

- 1) бесплатен возен билет за соодветна класа од местото на службувањето до местото каде што се полага испитот и назад;
- 2) половина дневница за времето поминато на пат и на испитот;
- 3) бесплатно сместување ако се полагаат испитите во Школата за офицери на Народната милиција.

Кандидатите што ќе бидат оддалечени од испитот поради неправилни постапки во текот на полагањето на испитот, или кои без оправдана причина ќе се откажат од испитот, должни се да ги надокнадат трошоците за возните билети искористени заради полагање на испитот и немаат право на половина дневница.

Член 27

На кандидатите што ќе се пријават за полагање испит им припаѓаат 15 дена отсуство за подготвување кое не се засметува во годишниот одмор. Ова време кандидатите можат да го проведат во Школата за офицери на Народната милиција, но без право на никаква надокнада (дневница).

Ако се откаже кандидатот без оправдана причина од полагањето на испитот било пред почетокот на испитот или во текот на самото полагање, времето одобрено за подготвување му се засметува во годишниот одмор.

Член 28

Испитите за чиновите за кои се пропишани испити со овој правилник можат да се полагаат најповеќе три пати.

Член 29

За кандидатите што го полагале веќе испитот за чинот поручник, мајор и полковник на Народната милиција и паднале на него — не важат одредбите од овој правилник. Повторниот испит тие ќе го полагаат по одредбите од досегашниот правилник се дури не ќе го положат испитот или не го загубат правото на натамошно полагање.

Член 30

На кандидатите што биле на школување им се смета само половина од тоа време за добивање на наредниот чин.

Член 31

Во врска со чл. 2 точ. 4 од овој правилник како оперативна служба се сметаат следните должности во Народната милиција: командир на станица, вод и чета (ескадрон) и нивните заменици; командант на баталјон на Народната милиција, командант на команда на Народната милиција на град, автономна област, автономна покраина и народна република и нивните заменици односно помошници; началник на одделение, инспектор, шеф на отсек во Управата на Народната милиција, во командата на Народната милиција на народната република и во командата на Народната милиција на автономната единица; наставник, командант и помошник на командант на школата на Народната милиција.

Во врска со чл. 11 точ. 4 од овој правилник како членови на поблиска фамилија се сметаат: брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите.

Член 32

Испитите по овој правилник како услов за добивање чинот капетан, мајор и полковник ќе се бараат од 1 јануари 1954 година.

Член 33

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за испитите за чиновите офицер на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/49 и 41/52), освен за кандидатите од членот 29 на овој правилник.

Бр. 6783

11 април 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Свефановиќ, с. р.

112.

Врз основа на чл. 12 точ. 5 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 57 ст. 2 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТА НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА

1. Во Наредбата за наплата на данокот при исплата на сметките на приватните лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52), се вршат следни измени и дополненија:

1) На крајот на првиот став од точ. 1) се додава нова реченица, која гласи:

„Народниот одбор на околицата односно градот може овие работи да ги пренесе на народните одбори на општините што имаат податоци за даночното задолжување.“

2) После вториот став на точ. 1) се додава нов став, кој гласи:

„Ако наплата за извршените услуги не се врши врз основа на поединечни сметки туку по список, исплатната благајна на корисникот на услугите е должна да состави одделни списоци за народните одбори на секоја околица односно град во кои дотичните даночни обврзници имаат место на постојаното живеење. Овие списоци исплатната благајна ќе ги испрати до надлежните народни одбори кои се должни овие списоци да ги регистрираат, да ја утврдат висината на данокот што треба да ја наплатат од поодделни или од сите лица цитирани во списоците и списоците во што покусо време да и' ги вратат на исплатната благајна на корисникот на услугите.“

3) После последниот став на точ. 4) се додава нов став, кој гласи:

„По исклучок, ако лицата од точ. 1) од оваа наредба го намирале доспеалиот данок по сите форми за текуштото тримесечје, органот за финансии на надлежниот народен одбор на околицата односно градот може на тоа лице да му издаде уверение дека го намирало сиот данок што доспеал за наплата до крајот на тримесечјето за кое што се издава уверението. Во тој случај овие лица не мораат да поднесуваат на регистрација секоја сметка, туку на исплатната благајна на својот должник на кој што поднесуваат сметка за исплата ќе и' го поднесат на увид споменатото уверение. Врз основа на ова уверение исплатната благајна ќе изврши исплата без претходна регистрација, но при тоа е должна да го запре данокот по поднесената сметка и запрениот износ да му го испрати на надлежниот околински односно градски народен одбор. На вирманскиот налог со кој се уплатува зпвениот износ, и тоа на делот од налогот наменет за известување сопственикот на сметката, исплатната благајна е должна точно да го назначи името,

презимето и адресата на лицето од кое е извршено запирањето, бројот и датумот на поднесеното уверение, вид на производите, услугите или друг основ по кој е извршена исплатата, износот на исплатената сума и тарифниот број на тарифата на данокот на промет по кој е пресметан и запрен данокот.

Уверението од претходниот став важи до крајот на тримесечјето за кое е платен доспеалиот данок.“

4) На крајот на првиот став од точката 6) се додава нова реченица, која гласи:

„Исто така можат да се даваат налози за исплата на сметки и на оние лица што ќе поднесат уверение дека го платиле данокот до крајот на текуштото тримесечје.“

5) После вториот став од точ. 6) се додава нов став, кој гласи:

„Исто така, и службеникот на финансискиот орган на народниот одбор на околицата, градот или општината што ќе издаде погрешен налог за запирање или неточно уверение, или кој не го води редно пропишаниот регистар, ќе се казни за финансиски прекршок, што не исклучува дисциплинска и материјална одговорност.“

6) Точ. 8) од наредбата се менува и гласи:

„Нема да се поднесуваат на регистрација сметките:

а) за испорачените основни производи на селското стопанство што ги испорачуваат самите производители на овие производи;

б) за сите други испорачани производи и за извршените услуги по кои вкупно договорената цена односно надокнада не применува 3.000 динари. Ако нема писмен договор, одредбите за регистрација на сметките нема да се применуваат само ако збирот на сите примања од еден подносител на сметка (признаница) од една исплатна благајна во текот на календарската година не премине износ од 3.000 динари, но ако збирот на исплатите премине 3.000 динари при наредните исплати мора да се постапи по оваа наредба. По исклучок, за производите на народната радиност што им се испорачуваат на претпријатијата за промет на производи на народната република нема да се поднесуваат на регистрација сметките чијашто сума не преминува 6.000 динари годишно, под услов лицата што вршат испорака да не се регистрирани како занаетлии;

в) за продажба стари предмети освен отпадниците што им се продаваат на претпријатијата за отпадоци;

г) за продажба стоки преку комисиони дуќани;

д) за производни услуги на лица што се должни да плаќаат данок по чл. 6 од Уредбата за тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53);

е) за авторските хонорари што ги примаат научниците, писателите, сликарите, вајарите, композиторите и другите за своите творби, а кои се ослободени од плаќањето на данокот по точ. 6 чл. 8 од Уредбата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47).

Во случаите под а) до д) од оваа точка исплатните благајни се должни да го запрат данокот на промет по поднесената сметка односно по потпишаната признаница, ако производите или услугите за кои е сметката или признаницата издадена подлежуваат на плаќање данок на промет. За извршеното исплатување исплатните благајни се должни во смисла на последниот став од точката 4 на оваа наредба да го известат надлежниот народен одбор на околицата односно градот.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7000

20 април 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

113.

Врз основа на точ. 5 чл. 12 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон), а во врска со чл. 27 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), издавам

НАРЕДБА

ЗА ИСПРАКАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДОЛГУВАЊАТА И ПОБАРУВАЊАТА ВО СТРАНСТВО НА 31 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА

1) Стопанските организации, општествените организации, државните органи, надлештвата и установите, што имале на 31 декември 1952 година побарувања или долгувања во странство, по кој и да било основ, должни се да и' испратат на Народната банка на ФНРЈ до 15 мај 1953 година податоци за износот на тие долгувања односно побарувања, спрема состојбата на 31 декември 1952 година.

2) Неиспраќање во определен срок податоци од претходната точка или испраќање неистинити и неточни податоци ќе се смета како девизен прекршок во смисла на точ. 8 чл. 15 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон).

3) Поблиски упатства за спроведување на оваа наредба пропишува Народната банка на ФНРЈ.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавување во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7202

23 април 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

114.

Врз основа на чл. 33 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОХОДОТ ПО ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 1952 ГОДИНА

I. Решението за согласност на завршната сметка на стопанска организација за 1952 година, што се дава во смисла на чл. 28, 29 и 30 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година, треба да содржи податоци за износите што се предложени и одобрени од претпријатието, за износите на кои се дава согласност и за разликите помеѓу износите предложени од претпријатието од една, и износите на кои се дава согласност од друга страна, и тоа според приложениот образец што е составен дел од ова упатство.

Поодделни податоци се внесуваат во образецот непосредно од завршната сметка, а износот на до-

ходот во фактурираната и ненаплатената реализација под реден бр. 9 се добива на тој начин што износот на фактурираната и ненаплатената реализација од реден бр. 7 се множи со износот на доходот под реден бр. 8 и овој резултат се дели со износот на вкупната реализација во 1952 година под реден бр. 6.

Покрај податоците од образецот решението за согласност мора да содржи:

1) образложение за секоја евентуална измена на поодделен податок од предложената завршна сметка;

2) налог на претпријатието да изврши потребни книжења во своето книговодство во 1953 година доколку се извршени исправки во завршната сметка при давањето на согласност, со тоа што во налогот мораат да бидат означени износите што треба да се книжат како и контата на кои треба да се извршат исправки;

3) налог на претпријатието да ги изврши веднаш односно најдоцна во рок од 20 дена сите уплати на евентуалните обврски спрема буџетот, спрема општиот фонд на обртните средства и другите фондови што произлегуваат од завршната сметка за 1952 година, доколку такви уплати не се извршени до денот на дадената согласност на завршната сметка;

4) ознака на органот до кого и во кој срок може да се поднесе жалба на решението со упатување за плаќање такса.

II. Исправките во општествената евиденција врз основа на податоците од завршните сметки на претпријатијата за 1952 година Народната банка на ФНРЈ ќе ги изврши на следен начин:

1) ако доходот по завршната сметка на претпријатието за 1952 година е поголем од доходот по евиденцијата на банката за износот на разликата се задолжува сметката „Разлики по завршната сметка“, во корист на остварениот платен фонд и остварената акумулација и фондови;

2) ако доходот по завршната сметка на претпријатието за 1952 година е помал од доходот по евиденцијата на банката износот на разликата и' се одобрува на сметката „Разлики по завршната сметка“, на товар на остварениот платен фонд и остварената акумулација и фондови;

3) покрај исправките под 1) и 2) од оваа точка, Народната банка на ФНРЈ ќе изврши и други книжења спрема податоците од образецот бр. 19 на завршната сметка, како и решението за дадената согласност на завршната сметка за 1952 година.

III. Сите уплати на евентуалните обврски спрема буџетот спрема општиот фонд на обртните средства и другите фондови што е должно претпријатието да ги уплати веднаш, односно најдоцна во рок од 20 дена по дадената согласност на завршната сметка, како и исплатите на неисплатениот дел на остварениот платен фонд што произлегува од завршната сметка за 1952 година, можат да се вршат само во рамките на расположивите средства на претпријатието на текуштата сметка при банката.

Претпријатието не може да го користи неисплатениот дел на остварениот платен фонд за 1952 година, додека не ги уплати сите обврски од точ. I ст. 3 под 3).

IV. Позитивните односно негативните разлики на остварената акумулација и фондови помеѓу износите по завршната сметка на претпријатието за 1952 година и пресметката по општествената евиденција за 1952 година се распределуваат според прописите од законите за општествените планови за 1952 година. Овие разлики се пренесуваат во корист односно на товар на соодветните сметки од 1953 година, и тоа: разликите во износите на придонесот за социјално осигурување од 1952 година

ке се пренесат на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ, Главна централа бр. 01-338356 — „Разлики на социјалниот придонес по завршните сметки за 1952 година“, а разликите во износите на општествениот придонес од 1952 година се пренесуваат на сметките на соодветните буџети од 1953 година, преку збирната сметка бр. 329761 „Разлики на општествениот придонес по завршните сметки за 1952 година“.

V. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 6843

28 април 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОКОЛИЈА (ГРАД)

Народниот одбор на околија (град) _____ на својата седница од _____ а во смисла на чл. 28 (29 или 30) од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА СОГЛАСНОСТА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1952 ГОДИНА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО _____ Во _____

Народниот одбор по извршениот преглед на завршната сметка на претпријатието _____ во _____ во поглед на правилноста на пресметката на доходот и неговата распределба, како и во поглед на ракувањето со општонароден имот во текот на 1952 година, дава на истиот своја согласност како следува:

Ред. бр.	О П И С	Износ предложен и одобрен од претпријатието	Износ на кој се дава согласност	Разлика (3—4) или (4—3)
1	2	3	4	5
1	Збир на билансот			
2	Фонд на основните средства			
3	Исправки на вредноста на основните средства			
4	Фонд на обртните средства на 31-XII-1952 год.			
5	Други фондови (поодделно)			
	а)			
	б)			
	в)			
	г)			
6	Вкупна реализација во 1952 год. (за трговијата само за II полугодие)	1.525.187		
7	Фактурирана до 31-XII-1952 год. ненаплатена реализација	108.720		
8	Доход за 1952 година (за трговијата само за II полугодие)	1.373.907		
9	Износ на доходот во фактурирана а ненаплатена реализација			
10	Стопа на АФ во проценти* (одобрена со решението бр. _____ од _____)	62		
11	Износ на акумулацијата и фондовите			
12	Поделба на остварената АФ:			
	а) Фонд за самостојно располагање			
	б) Резервен фонд			
	в) Други фондови			
	г) Придонес за соц. осигурување			
	д) Придонес за соц. осигурување на учениците во стопанството од 1-X-1952 год.			
	е) Општествен придонес			
13	Остварен платен фонд и негова распределба			
	1) Остварени заработки (платен фонд)			
	2) Надокнади за кои не се евидентира работното време (и награди на учениците во трговијата)			
	3) Остаток на остварениот платен фонд (1—2)			
	4) Просечен платен фонд			
	5) Вишок на платниот фонд (3—4)			
	6)			
	а) Данок на вишокот на платниот фонд			
	б) Дел од вишокот на платниот фонд распределен во фондот за самостојно располагање			

* Ако стопата на АФ се изменила во текот на 1952 год. се внесува стопата пресметана спрема чл. 18 од Уредбата за завршните сметки.

1	2	3	4	5
14	7) Вишок на платниот фонд за исплата (5—6) 8) Платен фонд за исплата (2 + 4 + 7) 9) Распореден платен фонд 10) Нераспореден остаток на платниот фонд Структура во калкулираната заработка на 31- XII-1952 год. 1) Кл. 5 Недовршено производство 2) Кл. 6 Готови производи 3) Кл. 0 Основни средства 4) Кл. 3 Запаси на сировини и материјали			
15	Данок на промет според издадените фактури			
16	Доход во трговијата за I полугодие 1952 год. и негова распределба			

(Во продолжеток да се дадат податоците спрема точ. I ст. 3 од ова упатство)

Секретар
на народниот одбор

Претседател
на народниот одбор

115.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ПОШТЕНСКИ ДОПИСНИЦИ-РАЗГЛЕДНИЦИ

На 26 април 1953 година ќе се пуштат во промет поштенски дописници-разгледници со слики на разни мотиви кај туристички места и градови во ФНР Југославија.

На десниот дел од предната страна на дописницата-разгледница во горниот агол е отпечатена марка од 10 динари со лик на Претседателот на ФНР Југославија Маршал Тито, а на левиот дел во просторот за писмени соопштенија отпечатена е слика со мотив на туристичко место или град.

Продавната цена на дописницата-разгледница е 12 динари.

Бр. 4645
22 април 1953 година
Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Уредбата за данокот на платниот фонд, објавена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 17/53 се поткрале грешки и дава следна

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД

Во чл. 4 во претпоследниот ред на вториот став стои: „за бројот на дните“, а треба: „за бројот на работните дни“.

Во чл. 6, точ. б), во петтиот и шестиот ред стои: „претпријатијата на црна металургија“, а треба: „претпријатијата на црната и обоената металургија“.

Во чл. 9 точ. 1 во последниот ред зад зборот „пракса“ се брише точката и запирката и се додаваат зборовите: „и положен пропишан струген испит“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 април 1953 година.

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевика
Марка бр. 9. — Директор и одговорни уредници Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9.
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 15 од 2 април 1953 година објавуваат:

Решение за определување стопите на амортизацијата за државните трговски претпријатија;

Решение за определување стопите на администрацијата за угостителските претпријатија.

СОДРЖИНА:

	Страна
107. Одлука за слободно купување жита од страна на земјоделските задруги непосредно од производителите — — — — —	173
108. Одлука за ставање вон сила Решението за дополнително на тарифите за превоз на стоки во железничкиот и речниот сообраќај — — — — —	173
109. Одлука за измена на називот на Управата за рударски истражувања и рударски студии — — — — —	173
110. Решение за продавните цени на големо на мает и зејтин за јадење — — — — —	173
111. Правилник за полагање испити за чинот капетан, мајор и полковник на Народната милиција — — — — —	174
112. Наредба за измени и дополнително на Наредбата за наплата на данокот при исплата на сметките на приватните лица — — — — —	177
113. Наредба за испраќање податоци за долгувањата и побарувањата во странство на 31 декември 1952 година — — — — —	178
114. Упатство за составување решение за согласност на завршните сметки на стопанските организации и за пресметка на доходот по општествена евиденција за 1952 година — — — — —	178
115. Решение за пуштање во промет поштенски дописници-разгледници — — — — —	178
Исправка на Уредбата за данокот на платниот фонд — — — — —	178